



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 7

Скопје, 20 март 1946 год.

Год. II

Службен весник на Народна Република Македонија излегуе повремено. Ракописите се праќаат на адреса: Службен весник на Народна Република Македонија — Скопје. Ракописите не се враќаат.

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 динари, за една година 250 динари. Огласите се прие-  
мат по тарифата, објавена во Службен весник  
бр. 7/46. Чековна сметка бр. 83-109

68

На основание т.г. 1, 2, 4 и 8 од Решението на Антифашиското Собрание на Народното ослободување на Македонија за конституисањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменење и дополнење на горното Решение, Президиумот на Народното Собрание на Македонија го донесе следниот

### ЗАКОН ЗА ИМЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Чл. 1

На основа чл. 2 од Уставот на Федеративна Народна Република Југославија додека и ниту име на изшата федерална единица „Демократска Федерална Македонија“ се измене и гласи: „Народна Република Македонија“.

#### Чл. 2

Сообразно со претходниот член имињата: Народното Собрание на Македонија, Президиум на Народното Собрание на Македонија и Народна влада на Македонија, се изменуваат и гласат: Народното собрание на Народната Република Македонија, Президиум на Народното Собрание на Народната Република Македонија и Влада на Народната Република Македонија.

#### Чл. 3

Со овој Закон да се сообразат наименовањата на сите органи на државната власт и државната управа на Народната Република Македонија.

#### Чл. 4

Овој Закон влегуе во сила веднаш со изгласувањето.

Президиум на народното собрание на Македонија,  
Скопје, 8 март 1946 година Број 195

Секретар, Претседател,  
Д-р Борис Спиров, с. р. Методија Андонов Ченто с. р.

69

### РЕШЕНИЕ

за уважување оставката на Претседателот и членот на Президиумот на НСНРМ Методија Андонов Ченто

Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија уважува оставката на досегашниот претседател и член на Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија Методија Андонов Ченто како претседател и член на Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија.

Бр. 211 Скопје, 15 март 1946

Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија.

Потпретседател, Д-р Дим. Несторов с. р.

70

На предлог на потпретседателот на Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија Д-р Димитар Несторов, Президиумот на НСНРМ донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Оредува се членот на Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија, Ацо Петровски за вршилац должноста потпретседател на Президиумот на НСНРМ во отсуствие на потпретседателот на Президиумот на НСНРМ Д-р Димитар Несторов.

Бр. 214 Скопје, 15 март 1946

Президиумот на народното собрание на Народната Република Македонија

Секретар Потпретседател  
Д-р Борис Спиров с. р. Д-р Димитар Несторов с. р.

71

Министерскиот Совет на НР Македонија, по предложението на Председателството на Народната влада на основа на поднесените молби, на своето заседание одржано на 22.II.1946 год. го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се примат предложените подароци на Народна Република Македонија од следните лица:

1) Од Јан Буста и Карел Корда, двајцата од гр. Скопје, следниот имот: модерна фабрика за сушење на зарзават и емиш, кој се навогја во гр. Скопје на земјиштето на државната фабрика „Треска“;

2) Од Никола Крстевски од гр. Скопје следниот имот: керамидна фабрика која се навогја во с. Драчево заедно со нејниот инвентар подробно изнесен во молбата на дарителот од 2.I.1946 год.

3) Од Милан Крстевски од гр. Куманово следниот имот: 1/2 дел од керамидната му фабрика во гр. Куманово.

4) Од Анастас и Борис Јаким Чорбови од гр. Охрид следниот имот: нивната текстилна работилница во гр. Битола која се состои од една сновалка, осум разбоја, „Дизел“ мотор за енергија, шпул и цев машини заедно со целокупниот сиров материјал — копринена прегја; 6) една кукја во гр. Охрид на ул. „Маршал Тито“ бр. 26 која се состои од приземје со три магацина и два спрата со по осум оделења.

5) Од Вангел Костовски и Вука Јосифова Михајлович следниот имот: една фабрика за текстил и позаментерија која се навогја во гр. Скопје — Кумановски пат, а се состои од земјиште со површина од 4.500 м, главното фабрично здање со две помали такви, целокупните машинерии со инсталации и бавча од 3.200 м<sup>2</sup> до самата фабрика. Дарителот Вангел Костовски за напред се прима за директор на подарената фабрика.

6) Од Јован и Стеван браќа Стеванович и Стојче Стојанович следните индустриски предприятия: фабрика за сапун „Аеро“ и инд. предприятија за из-

работуење на вреќи и друго „Аеро“ кои се навогаат во гр. Скопје на ул. 465 бр. 15, а се состојат: од плац на кои се навогаат главната зграда за фабрикацијата на сапун. Главната зграда на ткачницата на вреќи магацини за фабриките за сапун и вреќи и две згради за живеење на работниците и намештениците во кругот на фабриката, со целокупната машинска инсталација која се навога во сите одделенија на предприятијата.

Сировните помошните материјали, полуфабрикантите и готовата стока се примат уз исплата на нивната стојност по нормирани цени.

Подарокот се прима без право на реализирање на вземањата на подарените предпријатија и без задолжението да се исплатат долговите на истите направени од денот на примањето на подароците.

7) Од Станислав Т. Стаикј и Тома М. Поповиќ следниот имот: фабриката за сапун „Вардар“ која се навога во гр. Скопје на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 118 а се состои од една фабрична зграда со полуспрат и три оделења на истиот полуспрат, кои служат за канцеларијата односно магацини, едно оделење до самата фабрична зграда во кое е сместен моторот за погон, магацин до оделењето бр. 2, една работилница покрај главната линија Скопје-Ниш и др. конкретно посочено во молбата на дарителите од 7. II. 1946 г.

8) Од Георги Трпчановски и Никола Ефтимовски двајцата од гр. Скопје следниот имот: фабриката за луштење на орис и грешла, која се навога во гр. Скопје на ул. 588 бр. 1 (индустијален квартал), а која се состои од плац со површина од 2.481 кв., главна фабрична зграда, целокупната фабрична машинерија и инсталација главен магацин заедно со канцеларијата и стан и една шупа позади фабриката со три прегради.

II Примените подарци споменати под т. т. 1 до 8 заклучно да се предадат на Министерството на индустријата и рударството, а применитиот подарок од Браќа Чорбеви куќата во Охрид на ул. Маршал Тито бр. 28 да се предаде на управата на народните имоти.

Примањето на подароците да се изврши комисијски.

Претседател на народната влада,  
Л. Арсов, с. р.

72

Со цел да се координира работата за создавањето на стручен кадар во сите струки и да сите наставни планови во школите кои создават стручно подготвен кадар бидат во согласие, Министерскиот Совет на Народната влада на Народната Република Македонија го донесе следното:

#### РЕШЕНИЕ

I. При Председателството на Народната влада на Народна Република Македонија се создава комисија за стручна настава во која влегуват по еден представител во секое министерство во чији ресор има стручни школи, а Министерството на народната просвета дава два представитела. Комисијата ќе врши координација и планска работа на создавање на стручен кадар во сите струки

II. Во состав на комисијата се именуваат: за претседател Димче Левков, од Министерството на просветата, за секретар Лазар Стефанов од Министерството на народното здравје и членови: Пане Тодоров, од Министерството на трговијата и снабдуењето Трајко Петров од Министерството на просветата Тодор Шоп Трајанов од Министер. на индустријата, Тодор Ангелков од Министерството на земјоделието и шумарство Стојан Лазаров, од Министерството на земјоделието и Паскал Симициев од Министерството на градежите.

Подпредседател на Народната влада  
Л. Арсов, с. р.

73

Претседателство на Народната влада на Народната Република Македонија

#### НАРЕДБА

На основание на одлуката на Народната република Македонија за создавањето на Службен весник на НРМ и неговото уредување, во „Службен весник на Народна Република Македонија“ ќе се објавуваат:

1. Сите укази, закони, решенија, повелби, одлуки со законска природа, привилегии и нивните аутентични толкованија и напаствија за нивното правилно применување на народното Соопраие на народната Република Македонија, односно на Президиумот на Народното Собрание на Народната Република Македонија, на народната влада на Народната Република Македонија и поедините министерства на Народната влада на Народната Република Македонија.

2. Сите одлуки за службеничките одношенија на сите службеници во служба на Президиумот на Народното Соопраие на Народната Република Македонија, Народната влада на Народната Република Македонија, поедините министерства или на поедините им установи и претпријатија.

3. Сите одлуки од општ карактер на окружните на родни одбори.

4. Сите објавленија на државните установи и претпријатија на Народна Република Македонија, кои треба да се објават — обнародуваат.

Сите огласи и објавленија кои се однесуваат на приватни установи и лица, како и јавните продажби, амортизации, протоколации и друго во колко тоа биде одредено од власта. Во колко оглашуењето го налагаат постоеките прописи, ќе се објавуваат и без посебна одлука, а се и се работат на територијата на Народната Република Македонија.

6. Огласите на приватно привредните организации, на други установи и лица кои ќе бидат поднесени за објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“

Сите министерства, оделенија, комисији, уреди и отсеци при Претседателството на Народната влада на Народната Република Македонија, државни претпријатија и окружните народни одбори најстрого ќе се придржаваат на оваа наредба, а за неисполнение на истата Оделението за печат при Претседателството на Народната влада ќе поднесе извештај.

II. Претседател на Народната влада на НРМ  
Л. Арсов с р

74

Министерството на финансите на Народната Република Србија со писмо бр. 271 од 7 III 46 год. извештава следното:

„Бруманиќ Франја, порески приправник во финансискиот одсек на Срескиот народен одбор во Приполе, со решението на ова министерство Бр. I. 3947/45 согласно на одлуката на Претседателството на Народната влада на Србија — Персонално оделение бр. 12.635 од 2 I 46 година, е отпуштен од државната служба за вечни времиња и без икакви права кои ги стекнал во службата.

Персонално Оделение при Претседателството на Народната влада на Народната Република Македонија

75

Во врска со Решението на Министерството на трговијата и снабдуењето за максимирање на цената на месото бр. 6949 од 7 ноември 1945 година Земскиот уред за пени го донесува следното

#### РЕШЕЊЕ БР. 15

Чл. 1

Се одменува цената на говедското и телешкото месо од Решението за максимирање на цената на месото бр. 6949 од 7 ноември 1945 година.

## Чл. 2

До втора наредба говедското и телешкото месо ќе се продава по следните највисоки цени на дербио:

## 1) Во Скопје

- а) говедското месо за 1 кгр. дин. 40.—  
б) телешкото месо за 1 кгр. дин. 42.—

## 2) Во другите места:

- а) говедското месо за 1 кгр. дин. 36.—  
б) телешкото месо за 1 кгр. дин. 38.—

Мозок, црн дроб, слезина и срце по истите цени како и месото.

Глава одрана, шкембе очистено и бел дроб во Скопје и другите градови до 14 динари за 1 кгр.

## Чл. 3

Народните одбори веднага да го спроведат оваа Решење во дело.

## Чл. 4

Оваа Решење влегуе во сила од денот на објавуењето му во „Службен весник на НР Македонија.“

Земскиот уред за цени  
директор, Д. Саботко, с. р.

76

I. Во отпечатниот „Закон за аграрната реформа и колонизација“ на територијата на Федерална Македонија во („Службен весник на Македонија“ бр. 25145 г.) направена е следната печатна грешка во чл. 5 т. 1: Думите; „Максимумот на земјоделскиот посед кој ќе остане во сопственост не може да биде помал од 20 хектара ни поголем од 25 хектара обработуема земја“ треба да гласат:

Максимумот на земјоделскиот посед кој ќе остане во сопственост на земјоделецот кој го обработуе со својата фамилија (Чл. 3 т. г.) не може да биде помал од 20 хектари ни поголем од 25 хектара обработуема земја

II. Печатна грешка е направена исто и во Законот за уредуење сопственоста на земјиштите поседи на сточарите, кои се занимаваат со номадско сточарство, во врска со спроведуењето на аграрната реформа“ во Чл. 2 алинеа III, трети ред, каде думата „живниот“ е погрешно отпечатана на место „живиот“.

Секретар на Президиумот на НАРСМАК  
Д-р Б. Спиров, с. р.

## Министерство на Народното здравје

## РЕШЕНИЕ

Бр. 147

Д-р Антони Чакмаков — началник на оделението за болници поликлиники, санаториуми и бањи се назначуе за в. д. управител на Акушерското училиште и родилниот дом — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 146

Карамитровски Кирил се назначуе за здравствен помошник во Здравствената станица при Градскиот народен одбор — Струмица.

## РЕШЕНИЕ

Танов Гјорѓе се назначуе за прислужник во болницата Гевгелија а се дава на работа во минералната бања при с. Негорци, Гевгелиско. Бр. 164.

## РЕШЕНИЕ

Зора Арсова, магистер во I државна аптека во Велес се ослободуе од должност. Бр. 165а.

Чакмаков Јован се назначуе за прислужник во болницата во Гевгелија а се дава на работа во Минералните бањи при с. Негорци — Гевгелиско. Бр. 165

## РЕШЕНИЕ

Д-р Илија Цилушев, до сега лекар во Земската болница се преназначуе за шеф на противотуберкулозниот диспансер — Скопје. Бр. 166.

## РЕШЕНИЕ

Стојка Стефанова управител на Катлановската бања, скопско се ослободуе од должноста и се дава на расположение на Министерството на просветата — Скопје. Бр. 169.

Трајан Трпев Крстевски се назначуе за дезинфектор во Здравствената станица при Околинскиот народен одбор Драчево. Решење Бр. 170.

На основание на решението бр. 174 од 1 II 1946 год. Сојузното Министерство на народното здравје — Белград.

## РЕШУАМ

да се Д-р Петровиќ Божидар, лекар стави на расположење на Земскиот завод за осигуруење на работниците — Скопје. Решење Бр. 172.

Се отмене решение бр. 78 и другарката Цветанка Х. Смилева се преназначуе за милосердна сестра во Земската болница — Скопје. Решење Бр. 173.

Д-р Георги Поп Андов, се назначуе за лекар во оделението за борба против туберкулозата при Министерството на народното здравје. Бр. 174.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 177

Даница Илиева Милчин се назначуе за в. д. шеф на Статистичкиот отсек при оваа Министерство.

Борис Петров Христов се назначуе за писар во здравниот одел при Околинскиот н. о. Крива Паланка. Р. бр. 179.

На основание решението бр. 170 на Сојузното Министерство на народното здравје

## РЕШУАМ

да се Д-р Сотир Ставридис даде на работа како хирург во Земската болница — Скопје. Р. бр. 180.

Тодор Поп — Андов се назначуе за забен асистент во здравствената станица при Градскиот народен одбор — Велес. Р. бр. 182.

Назначението да се смета од денот на стапуење на должноста.

Д-р Климентие Милошевиќ граѓански мобилизиран од Сојузното Министерство на народното здравје, се дава времено на работа во противотуберкулозниот диспансер во гр. Скопје. — Р. бр. 183.

Ленче Келева инструкторка при училиштето за медицински сестри се преназначуе за персонален референт во Земската болница Скопје.

Со примањето на решението лицето е должно веднага да стапи на новата должност. — Р. бр. 163.

Крстанка Чкатрова, сестра, се назначуе во Здравствената станица при Околинскиот народен одбор Битола, а се дава на работа на детскиот диспансер — Битола. — Р. бр. 159.

На основание на медицинскиот протокол се разрешуе три месеца боловање на Д-р Аврам Беневести — Р. бр. 153.

Влајкович Никола дезинфектор во Здравствената станица при Околинскиот народен одбор — Куманово се ослободуе од должност. Р. бр. 154.

Д-р Пантелеј Црцаревски се назначуе за лекар во Здравствената станица при Околинскиот народен одбор Ресен Р. бр. 157.

Перикли Страла, забелекар до сега во Градската поликлиника — Битола се преназначуе за забелекар во Здравствена станица при Околинскиот народен одбор — Битола, а остава на работа во истата поликлиника. — Р. бр. 158.

За подобро функционирање на службата во Министерството, Лазар Стефанов, началник на општото одделение се преназначува за началник на одделението за медицинска настава при истото министерство — Р. бр. 145.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 230

М-р Боривоје Обрадович, управител на аптеката во Окружната болница — Куманово се преназначува за аптекар во I Државна аптека — Куманово.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 229

Панче Зендел апсолвент по фармација, управител на I Држ. аптека — Штип се преназначува за апсолвент аптекар во I држ. аптека — Штип.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 228

М-р Нада Карпузова поп — Горчева аптекар во I државна аптека — Штип се преместува за аптекар во I државна аптека — Велес.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 227

М-р Тодор Христов управител на II државна аптека — Штип се преназначува за управител на I државна аптека — Штип.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 226

М-р Кирил Татарчев управител на аптеката во Окружната болница — Битола се преместува за аптекар во I државна аптека — Битола.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 225

М-р Бранка Филипова аптекар од Битола се назначува за управител на аптеката во Окружната болница Битола.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 224

М-р Анастасија Креглиева аптекар од Скопје се назначува за аптекар во III државна аптека — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 223

М-р Сотир Спасески аптекар од Прилеп се назначува за аптекар во I државна аптека — Прилеп.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 222

М-р Арон Сури управител на II државна аптека — Скопје се преназначува аптекар во истата аптека.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 221

М-р Методи Мукаетов аптекар во I државна аптека се преместува за управител на IV државна аптека — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 220

М-р Драган Тодоров, аптекар во I државна аптека се преместува за управител на II државна аптека — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 219

М-р Страшимир Татарчев, аптекар од Скопје се назначува за аптекар во I државна аптека — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 217

Васо Л. Тевчевски, микроскопист се назначува во с. Извор — Велешко.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 216

Живка Димитровска микроскопистка до сега во Здравствената станица — Тетово се преместува во Здравниот оддел при Околинскиот народен одбор — Тетово.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 215

Фидан Куноски, микроскопист до сега во Дебар се преместува во Здравствената станица при Околинскиот народен одбор — Св. Николе.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 214

Ратко Костова се назначува за микроскопист — лаборант во Здравниот оддел при Околинскиот народен одбор с. Маџари.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 213

На основание на Решение бр. 161 на Сојузното Министерство — Белград

## РЕШУАМ

Да се Д-р Пантазис Ѓорѓе даде на работа за лекар во болницата — Прилеп.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 212

Цвета Наскова Трајкова служителка при училиштето за милосрдни сестри Скопје се ослободува од должност во интерес на службата.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 211

Радмила Мартиновска сестра нудиља при Здравствената станица Тетово се ослободува од должност.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 210

Дамјан Бачовски се назначува за здравствен помошник на Здравниот оддел при Околинскиот Народен одбор с. Маџари.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 209

Елисавета Василева Смилева милосердна сестра се назначува во Земската болница — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 206

Страхил Богдановски се назначува за болничар при државната болница Куманово.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 205

Јован П. Дојчиновски, микроскопист малариолог се назначува во здравниот оддел при Околинскиот народен одбор Драчево.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 204

Наоснование на Решението бр. 7528 од 3 декември 1945 год. со кое Д-р Душана Енгелман беше доделена на територијата на Македонија во врска со создавањето на пегавиот тифус а како поминаја повеќе од одреденото време.

## РЕШУАМ

Да се Д-р Душана Енгелман ослободи од должност на територијата на Македонија, а за месец февруар да му се исплатат принадлежностите, по VII група, која е одредена од страна на Министерството на народното здравје на ФНРЈ.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 232

Владо Климов Божиновски се назначува за економ во Катлановската бања.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 231

Хасан Љатиф квалификуван лаборант во I Државна аптека — Куманово се преназначува за раководител на аптеката во Пом. окружна болница — Куманово.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 193

Ратко Костова, микроскопистка во здравниот оддел при Околинскиот народен одбор — Кратово се дава на расположение на Министерството на народното здравје — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 192а

М-р Војислав Сотироски, на основа на неговата молба се назначуе за управител на државната аптека во гр. Гостивар.

Назначението да му се смета од денот на стапуењето на должност.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 192

Дивна Јаќимова се назначуе за микроскопистка во здравствената станица при Околинскиот народен одбор — Кратово.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 160

На основање на Решение бр. 173 од 1 II 1946 година на Сојузното министерство на народното здравје

## РЕШУАМ

Да Д-р Шверер Рудолф, заболечар се даде на работа во Здравствената станица во Охрид.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 161

Д-р Димитар Смилев, началник на здравната служба за гр. Скопје, се прекласира од VI на V група. Принадлежностите да му се исплатат од 1 јануари 1946 година.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 166а

Илија Трениковски од Прилеп се назначуе за санитетски помошник во Околинската болница — Прилеп

Веска Драганова-Итева, перачка во училиштето за милосрдни сестри — Скопје се ослободува од должност. Бр. 167.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 168

Круна Антова, перачка во училиштето за милосрдни сестри — Скопје, се ослободуе од должност.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 175

Д-р Георги Поп Андос, се назначуе за лекар во оделението за борба против туберкулоза при Министерството на народното здравје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 176

Фидан Лазарев, прислужник во Министерството на Народното здравје се преназначуе за ѕидар во истото.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 177а

Димитар Поповски се преназначуе од писар за в. д. касиер во Земската болница — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 178

Љупка Спирова-Димитрова се назначуе за дактилограф во Административниот отсек при Министерството на народното здравје — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 181

Цвета Манева-Николова се назначуе за дактилограф во оделението за епидемиологически установи при Министерството.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 184

Викторија Шуманова се назначуе за микроскопистка во здравствената станица при Околинскиот народен одбор — Кочани.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 185

На основање на Решение Пов. бр. 179 на Сојузното Министерство на народното здравје

## РЕШУАМ

Да се Д-р Љубомир М. Живанович даде на работа во Окружната болница гр. Штип.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 187

Се отменуе Решение бр. 159 Крстанка Цкатрова со кое назначуе во болницата Битола а се дава на работа во Детскиот диспансер — Битола.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 188

Кирил Панев-Трајковски се назначуе за магистар при Министерството на народното здравје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 189

М-р Драган Михајлов се назначуе во државна аптека — Скопје.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 190

Александар Рибарев, хигиенист во Здравниот оддел при Градскиот народен одбор — Скопје, се преназначуе во Здравниот оддел при новоформираната околија Гјорче Петров.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 191

На основање на Решението Пов. бр. 180 на Сојузното Министерство на народното здравје.

## РЕШУАМ

Да се Д-р Петар Путулин даде на работа во Здравствената станица при Околинскиот народен одбор — Кочани.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 191-а

Кирил Арсовски се назначуе за санитетски помошник во здравствената станица при Градскиот народен одбор — Куманово.

Александар Тодоровски, до сега дезинфектор во Драчевската општина се назначуе за дезинфектор во здравната станица при Околинскиот народен одбор — Гјорче Петров, бр. 195.

## РЕШЕНИЕ

Киро Стефановски до сега малариолог во Драчевската општина се назначуе за микроскопист во Здравствената станица при Околинскиот народен одбор Гјорче Петров. Бр. 202.

## РЕШЕНИЕ

Тоница Христова-Момировска, акушерка во Ропстуша се демобилисуе и се назначуе за акушерка во Здравната станица при Околинскиот народен одбор — Г. Петров. Бр. 203.

## РЕШЕНИЕ

Граѓански мобилизираниот д-р Константин Гесторидис од Сојузното Министерство на народното здравје во Здравствената станица во Валандово се преместува и се дава на работа во здравствената станица при Окружниот народен одбор — Штип. Бр. 156.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 151

Бруно Бернардо Першун се назначуе за здравствен помошник во здравствената станица при Окружниот народен одбор — Велес.

## РЕШЕНИЕ

Бр. 149

Ружа Мирева, милосердна сестра се назначуе за инструкторка при оделението за медицинска настава при ова Министерство.





# СЛУЖБЕН ВЕСНИК на Н.Р.М.

## ОГЛАСЕН ДЕЛ

### СУДСКИ ОГЛАСИ

Тужителот Драги Ташков Михајловски, од Скопје тужи во судот Марија жена Драгова Ташкова, сега со непознато боравиште, за развод на бракот.

За заступник на тужената страна, која е во неизвесност, судот одредува другарот Јордан П. Стојанов адвокат од Скопје, који ќе ја заступа на нејзин трошок и опасност.

Се повикуе тужената да во рок од 30 дена од објавувањето во Службен весник, да се јави и означи свој полномошник, оти во противен случај спорот ќе се реши и без неено присуство.

Гр. бр. 48/46 5 III 1946 г. Окружен нар. суд Скопје 78

Околинскиот народен суд во гр. Велес, објавува да согласно правоснажната пресуда на Велешкиот околински народен суд кривично дело Бр. 77/46 година од 25 февруари 1946 год. се изврши конфискација на целокупниот имот на осадената Васа М. Чингарова од гр. Велес.

Се канат сите веровници на осудената како и трети лица да во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас ги пријават своите барања.

Исто така се кани и фамилијата на осудената да се во истиот рок јави во судот за одредување на потребниот минимум за издржка.

И бр. 21/46. Од Околинскиот нар. суд гр. Велес, 79

По барањето на Димитар Пеев, од гр. Скопје, ул. 23 бр. 14, се покрената поступок при овој суд за поништување на потврдата издадена од главната комисија за изтеглување и размена на банкнотите во гр. Скопје, серија „Ш“ 293 и „Ч“ 196, се 122.250 лева. Бр. 36818.

Се поканува секој кој ја има горната потврда, да во рок од месец дена од денот кога овој оглас биде објавен во „Службениот весник на Н. Р. Македонија“, истата е донесе на овој суд, или да стави приговор против поништувањето. Во противен случај после овој рок потврдата ќе се огласи за поништена.

Од Околинскиот народен суд во гр. Скопје. Р. бр. 431/46 год. 80

### МАЛИ ОГЛАСИ

Личната карта издадена од бив. Општински народен одбор во град Крива Паланка изгубена. Истата се огласува за поништена. — Иван М. Герасимов — с. Дозаново К. Паланка. 27

Ристо Митов Трибичлив, од Струмица, да се смета за невалидна изгубената диплома Бр. 108 од 14 септември 1945 год. за завршениот тракторски курс во Скопје. 28

Исплатната книшка серија III бр. 20533 од Зафировски Тодоров Илија се огласува за невалидна. 29

### ТАРИФА НА ОГЛАСНИТЕ ТАКСИ ЗА ОБЈАВЛЕНИЈА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н. Р. М.“

#### 1. Огласи:

а) за сите огласи дадени од министерствата, одделенијата, народните одбори, училишта, комисији, уреди и др. ќе се наплатува од една дума динари 1.

б) за огласи дадени од државни претпријатија, установи, кооперации со трговска и индустријална намена од една дума динари 1.50

в) за огласи на приватни лица, установи и други од една дума динари 2.—

г) за огласи со карактер: протоколација, регистрација, собранија и зборови, лицитации, конкурси, измененија на поедините одбори др. ќе се наплатува од една дума динари 3.—

д) за службени саопштенија на стопанските задруги и кооперации образувани по постоеките закони ќе се наплатува од една дума динари 1.50

ѓ) за судските огласи: до 50 думи ќе се наплатува паушално динари 40.—

од 50 до 100 думи динари 80.—

од 100 до 150 думи динари 100.—

и над 150 думи за секоја дума по 0.50 динари.

Огласи во табеларен слог 15 динари од 1 см.

Забелешка: за сите огласи под т. т. а, б, в, г, и д треба да се плаќа државна такса и тоа до 50 думи динари 2.— од 50 до 100 динари 5; од 100 до 220 думи, динари 20 и повеќе од тоа динари 40.

Огласите ќе се објавуваат по хронолошки ред. Огласите кои се сврзани со рок треба да бидат предадени најмалку 8 дена од денот кога е рокот за објавување во „Службениот весник на НРМ“.

#### 2. БИЛАНСИ:

а) билансите на сите установи, претпријатија и др. било државни или задружни или приватни ќе се наплатуваат по следниот начин:

1. до половина страна од весникот динари 400.—

2. до цела страна од весникот динари 800.—

3) На оваа сума се зарачува државната такса по т. 1 став забелешка од оваа Тарифа.

Билансите објавени во табела ќе се наплатуваат два пати повеќе од тија во точка 2 став а) од ова Тарифа.

Билансите треба да се испраќаат осум дена порано од денот кога ќе бидат објавени во весникот.

Ова Тарифа влиза на снага од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Одделение за печат отсек-Службен весник на Н. Р. М.

#### САДРЖАЈ

- 68. Закон за измена на името на Македонија
- 69. Решение за оставката на Методи Андонов-Ченто на дол. претседател и член на Президиумот на НС НРМ.
- 70. Решение на НС. НРМ.
- 71. Решение на Министерскиот совет на Н. Р. М. за прием на подароци. Стр. 55
- 72. Решение за создавање на комисија за стручна настава.
- 73. Наредба на Претседателството на владата на Н. Р. М. за објавленијата во Сл. весник.
- 74. Соопштение на Персоналното одделение при Претседателството на Н. Р. М.
- 75. Решение на З. У. Ц. за максимирање на цената за говедско и телешко месо. Стр. 56
- 76. Исправка на НС. НРМ и Разни решенија за службени одношенија во Министерството на народното здравје. Стр. 57
- 77. Тарифа за објавленија во „Службен весник на Народна Република Македонија“. Стр. 60

**С М С Т К а з а И З Р а в н е н и С**  
**на Македонската стопанска банка — Скопје, на ден 31 декември 1945 година**

**П А С И В А**

<b>ГОТОВИНА:</b>	58,765,188.56	Основен капитал	10,000,000.—
во касата	12,151,437.04	Жиро сметки	71,635,730.57
на жиро при Народна банка	44,342,729.—	Влогови по текушти сметки	59,291,789.95
при Поштенска штедионица	1,791,645.52	Спестовни влогови	495,543.—
при други јавноправни банки	479,377.—	Фондови	9,791,181.98
заеми по меници	35,404,500.—	Заеми по текушти сметки	45,000,000.—
заеми по тек. сметки	185,364,447.16	Народна банка (есконт. меници)	75,000,000.—
банки во ликвидација	25,097.50	Банки во ликвидација	2,956,243.70
времени сметки	478,870.35	Времени сметки	4,113,298.12
прецосни сметки	528,000.—	Преносни сметки	199,644.—
инвентар	16,120.—	Печалба:	2,098,792.15
гаранции	375,081,000.—	Резервирано за данок за 1945 г.	1,469,154.—
примени	254,581,000.—	Чиста печалба за распределението по	209,879.—
цадени	120,500,000.—	Чл. 33 од Статутот дин. 629,638.15	419,759.15
Акредитив	760,000.—	1/3 за резервни фонд	—
приемени	379,566.—	2/3 за М-вото на фин. на Н. Р. М:	—
дадени	1,139,566.—	Гаранции	375,081,000.—
Документи за инкасo	2,908,579.24	Акредитиви	1,139,566.—
полози	29,434,922.30	Инкасо	2,908,579.24
	(89.1 6. 9) 11	Депоненти на полози	29,434,922.30
			689,146,291.11

**З А Г У Б И**

Општи разноси	594,826.85	<b>ЛИХВИ:</b>	3,012,431.—
лихви:	598,428.84	по активни текушти сметки	2,300,451.—
по пасивни текушти сметки	349,768.84	по меници (есконт)	711,980.—
по есконт при Народна банка	248,660.—	<b>ПРОВИЗИИ</b>	279,616.84
Печалба:	1,469,154.—		
Резервирано за данок за 1945 г.	209,879.—		
Чиста печалба за распределение	419,759.15		
по Чл. 33 од Статутот дин. 629,638.15			
1/3 за резервни фонд			
2/3 за Министерството на финансии			
на Н. Р. Македонија	3,292,047.84		

Счетоводител:  
**Г. Георгиев с. р.**

6/II 1946 година  
 Скопје

Согласно распределите на Чл. 31 од Статутот на Македонската Стопанска банка, Управителниот одбор го прима и потврдуе точноста и исправноста на овизија „Сметка за изравнение“ и „Сметка за губи и печалби“ бидејќи истите предварително се упоредиа и сравниа со сметките во главните и помошните книги

Членови на Управителниот одбор:  
 1) Вангел Костовски, с. р.  
 2) Ал. Шукорев с. р.  
 3) Ал. Петровиќ с. р.  
 4) Исак Сион с. р.  
 5) Др. Г. Гаврилски с. р.  
 6) Илја Јаноски с. р.

На основание на Чл. 45 т. 3 од Статутот на Македонската стопанска банка, Контролниот одбор ги прегледа „Сметка за изравнение“ и „Сметка за губи и печалби“ и е утврдил дека са истите точни и исправни.

Членови на контролниот одбор:  
 1) Христо Гроздев, с. р. 2) Ал. Богоев, с. р.

Управител  
 Д-р Тодор Миrowsки с. р.

Претседател на Управ. одбор  
 Д-р Тодор Миrowsки с. р.

Претседател на Контр. одбор  
 Борко Темелковски-Лиљак с. р.

